

ВТОР КОЛОКВИУМ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2020/2021

Се известуваат студентите дека втор колоквиум ќе се организира во периодот од **11.01.2021** до **15.01.2021 година**.

Уплата на колоквиумте ќе се врши во периодот од **24.12.2020** до **30.12.2020 година**.

Пријавување на колоквиумте ќе се врши во периодот од **28.12.2020** до **31.12.2020 година**.

Пријавувањето ќе се врши преку е-системот за пријавување по електронски пат, или преку вибер 070 345 999, или преку електронска пошта на следниве референти:

Факултети:

Правни и политички науки –daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Економски науки- zana.gorgievska@fon.edu.mk

Информатика -evgenija.ivanovska@gmail.com

Дизајн и мултимедија- evgenija.ivanovska@gmail.com

Факултет за странски јазици-meriem.mustafce@fon.edu.mk

Детективи и безбедност -daniela.spirovska@fon.edu.mk

Спортски менаџмент- meriem.mustafce@fon.edu.mk

Архитектонски факултет- daniela.spirovska@fon.edu.mk

Студентите сите колоквиуми да ги уплаќаат збирно. Ако уплаќа друг во име на студентот, во цел на дознака да се напише број на индекс на студентот. Студентите што имаат повеќе индекси, да го пишуваат новиот индекс.

Уплатата за колоквиум изнесува 460 ден., студентите со неподмирени долгови за школарина нема да имаат можност за полагање.

Депонент Комерцијална Банка- 300-000-003-207-729.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната e-mail адреса: studenti@fon.edu.mk.

Напомена: при влез во електронскиот систем студентите треба да пријават втор колквиум.

SECOND EXAMS FOR FALL SEMESTER 2020/2021

Students are informed that a second exam will be organized in the period from **11.01.2021 to 15.01.2021**.

Payment for the exam will be made in the period from **24.12.2020 to 30.12.2020**.

Registration for the exam will be done in the period from **28.12.2020 to 31.12.2020**.

The registration will be done through the electronic registration system electronically, or via viber 070 345 999, or via e-mail to the following officers:

School coordinators:

Legal and political sciences - daniela.bozinovska@fon.edu.mk

Economic Sciences - zana.gorgievska@fon.edu.mk

Informatics - evgenija.ivanovska@gmail.com

Design and multimedia - evgenija.ivanovska@gmail.com

Faculty of Foreign Languages - meriem.mustafce@fon.edu.mk

Detectives and security - daniela.spirovska@fon.edu.mk

Sports Management - meriem.mustafce@fon.edu.mk

School of Architecture - daniela.spirovska@fon.edu.mk

Students pay for all colloquia cumulatively. If another pays on behalf of the student, write the student's index number for remittance purposes. Students who have multiple indexes, write the new index.

The payment for the exam is 460 denars, students with outstanding tuition debts will not have the opportunity to take the exam.

Depositor Komercijalna Banka- 300-000-003-207-729.

You can check your finances in the accounting service, at the following e-mail address: studenti@fon.edu.mk.

Note: upon entering the electronic system, students must register for the second exam.